

НОВА ГОДИНА ВО СРЦЕТО НА КАТАЛОНИЈА – БАРСЕЛОНА

28.12.2021-01.01.2022 (5 дена / 4 ноќевања)

Барселона - град кој се одликува со својата елегантност, импресивна историја, култура, споменици, фантастична архитектура, музеи, галерии и љубезен и гостопримлив народ. Третиот најпосетуван град во Европа Ве кани на прошетка низ овде најпознатата улица “Ла Рамбла” (La Lambra) и Готскиот квартал! Момент за възхит во уметноста на Антонио Гауди и неговата ексцентрична катедра “Ла Саграда Фамилија” (La Sagrada Familia), како и паркот “Гуел” (Park Guell), а за фановите на фудбалскиот клуб Барселона, тука е стадионот Камп Ноу (Camp Nou), каде за момент ќе се почувствувате како Леонел Меси!



ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

1 ден 28.12.2021 (вторник) СКОПЈЕ-БАРСЕЛОНА

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет во 19:25 часот. Пристигнување во Барселона во 22:10 часот. По завршување на пасошка и царинска контрола, со организиран трансфер се упатувате кон хотелот во Барселона (пример хотел Hotel Best Auto Hogar 3*). **Ноќевање.**

2 ден 29.12.2021 (среда) БАРСЕЛОНА

Појадок во хотел. Одморени од патувањето, препорачуваме прошетка на еден од туристички најатрактивните градови во Европа! Уживајте во прошегајте по плоштадот Каталонија, авенијата Ла Рамбла, направете спомен фотографија со споменикот на Колумбо или ремек делото на Антони Гауди Каса Мила, Готскиот карт и ред други знаменитости. Направете пауза за ручек во некој од многубројните угостителски објекти во центарот на градот или покрај обала на пристаниште или плажа. Предлагаме и посета на еден од најубавите аквариуми во светот - L'aquàrium de Barcelona, како и шопинг релаксација



во трговскиот центар Маремагнум. Вечерните часови поминете ги на Шпанскиот плоштад и Магичните Фонтани. **Ноќевање.**

3 ден 30.12.2021 (четврток) БАРСЕЛОНА

Појадок во хотел. За денешниот ден Ви предлагаме посета на паркот Гуел, кое важи за едно од најголемите ремек дела на Антони Гауди и знаменитост на Барселона, потоа Шпанското село кое претставува музеј на отворено, направен во 30-тите години на дваесетиот век, како изложба чија цел била да ги обедини и прикаже основните карактеристики и разноликоста на селата во Шпанија. Ако сте фан на фудбалскиот клуб Барселона, имате можност да го посетите еден од најфасцинантите стадиони во светот – Ноу Камп. Во музејот на фудбалскиот клуб можете да ги видите сите освоени трофеи, титули и награди во текот на својата клубска историја. За вечерните часови Ви препорачуваме да танцувате во ритамот на Шпанија, на добро познатото Фламенко шоу. **Ноќевање.**

4 ден 31.12.2021 (петок) БАРСЕЛОНА

Појадок во хотел. Градот е подготвен за најлудата ноќ во годината, а на Вас останува само да уживате во најразлични музички теми и прекрасна медитеранска храна! СРЕКНА НОВА ГОДИНА! **Ноќевање.**

5 ден 01.01.2022 (сабота) БАРСЕЛОНА-СКОПЈЕ

Појадок и одјавување од хотелот. Организираниот трансфер е во приквечерните часови така да слободното време можете да го искористите за посета на паркот Цитадела и Зоолошката градина. Лоцирана во централниот парк на Барселона, претставува една од најголемите, а воедно и најпосетени Зоолошки градини во светот, со бројка од преку 1 милион посетители годишно. Оваа огромна површина е дом на над 2.500 видови животни, а отворениот тип на градината дозволува директен контакт со дел од животните. Враќање во хотел. Со организиран трансфер се упатувате кон аеродромот во Барселона за летот кон Скопје во 22:50 часот. Пристигнување во Скопје во 01:35 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 359€

Пакет цената е изразена по лице, при што истата вклучува:

- ✓ Повратен авио билет на релација Скопје-Барселона-Скопје со директен лет на Wizz Air;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Рачен багаж (ранец/торба) со димензии 40x30x20;
- ✓ 4 ноќевања со појадок во хотел со 3* по избор на агенцијата, во централниот дел на градот (пример хотел: Hotel Best Auto Hogar 3*);
- ✓ Организиран приватен трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром;
- ✓ Патничко осигурување;
- ✓ 24/7 онлајн подршка во текот на целото патување;
- ✓ Апликација за влез во Шпанија.

Пакет цената НЕ вклучува:

- ☒ Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот при влез во истиот;
- ☒ Чекиран багаж до 20кг. кој чини 60 евра по лице во двата правци;



✉ Влезници за музеи и туристички знаменитости;

Напомени:

- Пакет понудата е подготвена согласно моменталните цени на авионските билети и класите на авиокомпанијата;
- Сместувањето од програмата е во хотел со 3* или 4*, по избор на агенцијата, со одличен квалитет и локација;
- Агенцијата го задржува правото за промена на цената на пакет аранжманот, во случај на промена на цената на авионските билети, хотелските капацитети како и трансфер услугите;
- За влез во Франција за туристички цели, потребно е да поседувате сертификат за комплетна имунизација со вакцините кои се признаени од ЕМА (Фајзер, Астра Зенека, Модерна и Џонсон);
- Валидноста на Вашата патна исправа е потребно да биде минимум 6 месеци.

